



Влада на Република Северна Македонија

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ –

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и “Службен весник на РСМ” бр. 97/19 и 116/21), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија објавува

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СО КАНДИДАТИ и ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГЛАСАЊЕ за избор на 2 членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областите Заштита на животната средина и ЕУ интеграции и политики

I. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СО КАНДИДАТИ

Врз основа на Јавниот повик за избор на 2 членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областите Заштита на животната средина и ЕУ интеграции и политики, објавен на 7.7.2021 година, на веб-страницата www.nvosorabotka.gov.mk, во предвидениот рок (21.7.2021 година) пристигнати се пријави за 3 кандидати.

При административната проверка на пријавите се утврди дека пријавата на Здружението за развој на општеството-социјални иновации ВАКЕ УП - Скопје не ги исполнува условите од Јавниот повик, организацијата не е регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик.

II. ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГЛАСАЊЕ за избор на членови на Советот за соработка меѓу Владата и од редот на здруженијата и фондациите

Се повикуваат сите активни организации регистрирани во Централниот регистар на Република Северна Македонија согласно Законот за здруженија и фондации, да го дадат својот глас **само за еден кандидат, во областа што е идентична со областа на дејствување на организацијата**, согласно нејзиниот статут.

Организациите не гласаат за кандидатот од својата организација.

Гласањето се врши со пополнување на **Образец за гласање**, достапен на следниот линк www.nvosorabotka.gov.mk и доставување на копија од **тековна состојба** од уписот во регистарот на други правни лица за регистрација на организацијата.

Сојузите регистрирани согласно со одредбите на Законот за здруженија и фондации пополнуваат еден образец за гласање, што се смета за еден даден глас.

Организациите можат да поддржат само еден кандидат од следната **Листа на кандидати**.

Број	Име и презиме на кандидатот	Име на здружението / фондацијата што предлага кандидат	Биографија и Мотивациско писмо
14. Заштита на животната средина			
32-43/4	Слаѓана Стаменкова	Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН Скопје	Погледни тука
16. ЕУ интеграции и политики			
32-43/2	Ардита Абази Имери	Институт за европска политика - Скопје	Погледни тука

За неважечки ќе се сметаат гласовите на организациите што не се **активни** согласно тековната состојба од уписот во регистарот на други правни лица за регистрација на организацијата, како и гласовите на организациите кои гласале во област на дејствување што не е предвидена во нивниот статут.

Организациите што го оствариле своето право на глас во периодот од 14 до 29.04.2021 година или од 7 до 21.06.2021 година и нивниот глас се сметал за важечки, немаат право повторно да гласаат.

Рокот за гласање е до 11 август 2021 година.

Пополнетиот **образец за гласање потпишан од застапникот на организацијата и заверен со нејзиниот печат**, со копија од **тековна состојба** од уписот во регистарот на други правни лица за регистрација на организацијата, треба да се достават преку пошта, на адреса:

Влада на Република Северна Македонија
Генерален секретаријат
Одделение за соработка со невладини организации
бул. “Илинден“ бр.2
1000 Скопје

со назнака: „Поддршка на кандидат за член во Советот“.
или **скенирани** да се достават по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk.

Во рок од 8 дена по завршувањето на гласањето, Генералниот секретаријат – Одделение за соработка со невладини организации на веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk ќе објави Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за секоја од областите на дејствување.

